

## Пријава за штета-Транспорт

Број на штета \_\_\_\_\_

Број на полиса \_\_\_\_\_

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВА	
Име и презиме	Матичен број
Адреса	
Контакт телефон	e-mail:
<input type="checkbox"/> Договорувач на осигурување <input type="checkbox"/> Осигуреник <input type="checkbox"/> Оштетен <input type="checkbox"/> Лице кое дава лизинг на оштетениот <input type="checkbox"/> Овластен пријавувач	<input type="checkbox"/> Возач-управувач на предметот <input type="checkbox"/> Пријавувач <input type="checkbox"/> Адвокат <input type="checkbox"/> Реосигурувач <input type="checkbox"/> Агенција за штети <input type="checkbox"/> Старател или застапник
<input type="checkbox"/> Агент/посредник <input type="checkbox"/> Изведувач <input type="checkbox"/> Старател или застапник <input type="checkbox"/> Соосигурувач <input type="checkbox"/> Винкулант <input type="checkbox"/> Друго	
ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ	
Осигуреник	
Адреса (место, улица и број)	
Телефон и e-mail	
Опис на стоката	
Место каде се наоѓа стоката	
Услови на продажба	
Опис на штета/оштетување	
Причина за штета	
Пакувањето е извршено од	
Датум на истовар од превозното средство	
Датум на прием	Датум на утврдување на штетата
ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТАТА	
Превоз од-до	
Начин на транспорт	
Контејнер	
Име на брод,старост,знаме	
Авиопревозник/лет број	

## Пријава за штета-Транспорт

Друмски превозник	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Железница/останати	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Шпедитер	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Растоварна станица	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Дали за настанатата штета е ставена забелешка на транспортната документација при приемот на стоката и доколку не, зошто?	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Дали е поднесено барање за надомест на штета до транспортерот?	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Дали транспортерот има извршено проценка на штетата?	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Во што се состои вашето оштетно барање?	<input style="width: 95%;" type="text"/>																				
Детален опис на причините и околностите под кои настанала штетата	<input style="width: 95%; height: 80px;" type="text"/>																				
<b>ИНСТРУКЦИИ ЗА ИСПЛАТА НА ШТЕТА</b>																					
Трансакциска сметка	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>																				
<b>ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ НА ОШТЕТНО ПОБАРУВАЊЕ</b>																					
<p>а)Оригинал од полиса за осигурување, заедно со доказ за платена премија</p> <p>б)Оригинален товарен лист (со забелешка кон транспортерот доколку има знаци на оштетување или кусок)</p> <p>в)Оригинална фактура</p> <p>г)Оригинал или копија од фактура од транспортерот заедно со спецификација и забелешки за тежината на стоката</p> <p>д)Пакинг листа доколку е достапна</p> <p>ѓ)Копија од приемница (на која исто треба да има забелешка за оштетувања или кусоци)</p> <p>е)Копија од побарување за надомест на штета кон транспортерот</p> <p>ж)Копија од меѓусебни дописи со транспортерот или други лица одговорни за стоката во врска со настанати штети или кусоци</p> <p>з)Температурни листи (доколку се транспортира стока со специјален режим на температура)</p> <p>с)Царински документи</p> <p>и)Изјава за настанатата штета (транспортер, магационер и сл.)</p> <p>ј)Записник за проценка на штета од хавариски комесар или од железница</p> <p>Со цел побрзо решавање на барањето за надомест на штета, од голема важност е да ни ги приложите сите документи кои Ви се достапни. Потребно е некои од документите (како што е наведено погоре) да се во оригинал.</p> <p>Потврдата за прием на известување за приватност на оштетени лица при пријава и исплата на штета е составен дел од пријавата на штета.</p>																					
Во _____ на _____ год.	_____ Своерачен потпис (печат за правни лица)																				